



НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 ГОДИНА

Здружение ДИЈАЛОГ Центар за делиберативна демократија од Прилеп

Ова е наративен извештај за активностите спроведени од страна на членовите на Здружение ДИЈАЛОГ Центар за делиберативна демократија од Прилеп во 2019 година.

1. Во месец ноември 2019 година хостингот и domeинот на интернет страната на ДИЈАЛОГ (www.cddd.org.mk) беше продолжен за една година, а страната беше ажурирана во делот на публикациите.
2. Сите документи на ДИЈАЛОГ од последната година се ставени на гугл драјв на гугл меилот на ДИЈАЛОГ dialogue.cdd@gmail.com.
3. Тимот на дијалог продолжи со своите активности во насока на подигнување фондови и аплицираше на вкупно пет повици за граѓански организации а ѝ беше доделен еден грант.

Повик	Месец	Наслов на проект	Статус
Градење капацитети на граѓанските организации за зајакнување на медиумската писменост во земјите од Западен Балкан, Повик за доделување грантови: Медиумска и информациска писменост за граѓански организации во Македонија. Медиуми за граѓаните – граѓаните за медиумите.	Февруари	Сигурен си? Ај провери!	Одбиен
Повик за доделување средства на здруженија и фондации на Општина Прилеп.	Февруари	ПРИЛЕП – Град Херој по многу основи!	одобрени 10 000 ден.

Проект: „Транспарентност и отчетност на граѓанските организации“	Февруари	Да се запознаеме- заедно до поголема видливост и отворена комуникација со граѓаните.	одбиен
Повик за доделување на грантови за спроведување активности кои ќе придонесат кон подобро разбирање на процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија. Програма: „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање за граѓански организации“ ФОСИМ.	Јуни	Извештај во сенка за работењето на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците.	одбиен
Повик за доделување грантови на граѓански организации кои дејствуваат како промотори на слободата на изразување во локалните заедници во склоп на Проектот за младинско изразување. МОФ	Септември	Со критичко мислење до активна младина.	одбиен

4. Во текот на годината беа објавени два научни труда како следни директни резултати на проектите на ДИЈАЛОГ-

- Rizankoska, J. and Trajkoska, J. (2019) Explaining public support for the Law on the Use of Languages in Macedonia. *Journal of Liberty and International Affairs Vol. 5. Issue 1. (May 2019) pp.9-30* Available at: http://e-jlia.com/index.php?page=paper-details&id=15_1

- Rizankoska, J. and Trajkoska, J. (2019) A Social Movement in First Person Singular: the Colours of the ‘Colourful Revolution’ in North Macedonia. *Southeastern Europe Journal, BRILL, Issue 43 – 1, pp. 1-27.* DOI: <https://doi.org/10.1163/18763332-04301001>

5. Јасмина Трајкоска од ДИЈАЛОГ се сретна со директорот на новоформираната Агенција за примена на јазикот. Агенција за примена на јазикот на 29 јули 2019 ја пречека професорката Јасмина Трајкоска. На фб страната на Агенцијата стоеше дека „Средбата имаше за цел да ја информира Агенцијата за истражувањето на тема „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците во Македонија“ објавено од страна на Центарот за делиберативна демократија „Дијалог“, во

подготовка на професорките Јасмина Трајкоска и Јосипа Ризанкоска, во април 2018. Агенцијата и понатаму е отворена за соработка во интерес на употребата на јазиците во Република Северна Македонија.“ Достапно на = <https://www.facebook.com/apjazgj/photos/a.632467673882137/669222590206645/?type=3&theater>

6. Венецијанската комисија на ден 9.12. 2019 донесува конечно мислење за Законот за употреба во кое го цитира трудот на ДИЈАЛОГ – Проценка на влијание на регулативата за употреба на јазиците во Македонија. (Референца- Strasbourg, 9 December 2019 Opinion No. 946 / 2019 CDL-AD(2019)033 Or. Engl. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) NORTH MACEDONIA Opinion on the Law on the Use of Languages.) Достапно на- https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282019%29033-e&fbclid=IwAR3aMCJ_qZgorxe0Ij_oDI_rDkUxBFBЕcx0l6lqBjG0pX1YSOORybvbb_ZNE

Дијалог преку средбата со директорот на Агенцијата и преку цитатот на Венецијанската комисија смета дека успева да ги застапува гледиштата од проектот имплементиран во 2018 – ПВР за употреба на јазиците. ДИЈАЛОГ и понатаму ќе се стреми кон сè поголема вклученост во процесите на донесување политики, со тоа цели кон поголема вклученост во консултативните процеси со засегнатите страни во РИА.

Тимот на ДИЈАЛОГ преку подготвените апликации имаше можност да ја подобри тимската работа иако привлекувањето на донатори и понатаму останува предизвик и цел. Идните насоки на ДИЈАЛОГ ќе бидат во проширување на тимот, вмрежување и поголема видливост (афирмација) на организацијата на локално и национално ниво.

Датум и место

Прилеп, 31. 12. 2019



Претседател

Јосипа Ризанкоска